

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул. Стале Попов бр. 9 мезанин локал 5 , Скопје, пошт. фах 38, телефон: 3226-072

**Постапка со барање за прибирање понуди
со објавување оглас во хартиена форма која завршува со електронска
аукција бр.13/2013**

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА

**Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и
ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани
финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година**

Скопје, декември 2013 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година.

Подетален опис на предметот на Договорот за јавна набавка: Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за период од **01.01.2013 до 31.12.2013** година согласно член 478 од Законот за трговски друштва и Ревизија на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи согласно член 506 од Законот за трговски друштва, помеѓу АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и АД Градски трговски центар Скопје за 2013 година

Предметот на набавката е неделив.

2. Начин на извршување на услугата

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изврши на начин кој е детално даден во Задолжителните одредби на Договорот за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок за извршување на услугата

Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи да се изготви најдоцна до 20.03.2014 година;

- Ревизија на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи да се изготви најдоцна до 25.04.2014 година.

5. Начин на плаќање

Нарачателот е должен на Извршителот за извршената услуга да изврши плаќање по извршена услуга, и тоа во рок од 30 дена од приемот на Ревизорскиот извештај за извршената ревизија на годишната сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревизорскиот извештај за ревизија на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи помеѓу АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и АД Градски трговски центар Скопје за 2013 година и уредно доставена фактура за извршена ревизија во Архивата на Нарачателот.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

7.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

7.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка, односно Друштво за ревизија основано како трговско друштво.

7.3 Техничка или професионална способност

Поседување на лиценца за вршење на работи од областа на ревизија.

Субјект што ја врши процената-Друштво за ревизија основано како трговско друштво.

8.Начин на докажување на способноста на Понудувачот.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

8.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 8.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавните набавки, понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка односно односно, Друштво за ревизија основано како трговско друштво.

8.3 За докажување на техничката или професионалната способност Понудувачот треба да достави Лиценца за вршење на работи од областа на ревизија.

9. Изготвување и поднесување на понудите

9.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со

издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

9.2 Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, користејќи го образецот на изјава дадена во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава, истото ќе резултира со поведување на прекршочна или кривична постапка. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

9.3. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

9.4. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда ,
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба,
- Изјава за сериозност на понудата
- Изјава за независна понуда,
- Документ за регистрирана дејност,

Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик

9.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус

период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

9.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот (13/2013)
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвременно отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвременно поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

9.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

9.8 Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е **30.12.2013 година до 12** часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „ Стале Попов“ бр. 9 мезанин локал бр.5 Скопје.

Јавно отворање и евалуација на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден **30.12.2013 година** во **12:00 часот** на следнава локација:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, ул. „ Стале Попов“ бр. 9 мезанин локал бр.5 Скопје.

Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

Начин на комуникација со Договорниот орган-писмена.

Согласно член 56 од Законот за јавни набавки секое барање, информација, известување и други документи, се испраќаат во писмена форма.

Согласно член **57 став 1** од Законот за јавни набавки Документите се испраќаат по пошта, по факс, или со електронски средства.

Согласно член **57 став 3 од** од Законот за јавни набавки, документот кој бил испратен по факс, доставувачот е должен да го достави по пошта, или со користење на електронско средство во рок од два дена од денот на испраќање на документот по факс.

10. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка согласно член 160 став 2 алинеја 2 од ЗЈН е:

Најниска цена

. 11. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

13.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

13.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

13.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Предмет на електронската аукција ќе биде вкупната цена.

Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 5% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Максимална разлика во процесот на негативно наддавање е 10% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од **30 (триесет минути)** со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно наддавање за дополнителни 3 минути, доколку во последните три минути од аукцијата се достават нови намалени цени.

Доделување на договорот за јавна набавка

Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската аукција, договорниот орган може да му го додели Договорот за јавна набавка на единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понереални од реалните на пазарот.

Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена или да ја поништи постапката доколку се поднесени цени понереални од реалните на пазарот.

По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата). По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, избраниот понудувач ќе има обврска да го распредели намалениот износ на вкупната цена во споредба со првично понудената вкупна цена во рамки на ставките кои се составен дел на предметот на набавка.

Известување за доделување на договорот за јавна набавка

По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

13. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката

14. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

14.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечното на одлуката за избор или за поништување на постапката.

14.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесување на понудата во целост ги прифаќаме условите од Огласот бр.13/2013 за **Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година.** и сите услови наведени во тендерската документација, врз основа на кои ја поднесуваме нашата понуда.

Скопје, _____.____ 2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесувањето на понудата согласно Огласот бр.13/2013 за **Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година** се согласуваме да сите направени трошоци за изготвувањето на понудата према тендерската документација се на товар на понудувачот.

Скопје, _____.____.2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесувањето на понудата по Огласот бр.13/2103 за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година во целост ги прифаќаме Задолжителните одредби на договорот кој е составен дел на тендерската документација.

Скопје, _____.____.2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

Образец на понуда

Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка на услуга бр.13/2013 за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година година во постапка со барање за прибирање на понуди и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Овластено лице: _____

I.4. Даночен број: _____

1.5 ЕМБС _____

1.6 Жиро сметка _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1.Согласни сме да извршиме услуга за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда , вклучувајќи ги сите трошоци и попусти во денари без ДДВ, изнесува:

: _____
[со бројки и букви во денари]

Вкупниот износ на ДДВ изнесува:

[со бројки и букви во денари]

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со ДДВ, изнесува:

[со бројки и букви во денари]

II.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II. 5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложените задолжителни одредби на Договор за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____ *[се наведува назив на понудувачот]* во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка **бр.13/2013 за Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година и ревидирање на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост со АД Градски трговски центар за 2013 година** *[се внесува предметот на договорот за јавна набавка]* објавен од страна на _____ *[се наведува називот на договорниот орган]* со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство _____ на _____ овластено _____ лице _____ на _____ понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство _____ на _____ овластено _____ лице _____ на _____ понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата во постапката со барање за прибирање на понуди бр.----- ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека во постапката не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на постапка за утврдување прекршочна или кривична одговорност против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице
